



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

18:10

2

Službeni vjesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 1 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 78

ГОД. XLV

Цена на овој број е 20.400 динари. – Претплата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1226.

Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), член 4 став 2 и член 5 од Законот за привремените мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат во 1989 година за намените во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службени лист на СФРЈ“, бр. 37/89, 55/89 и 74/89) во точка 1 став 2 се менува и гласи: „По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на кредитите од примарната емисија за селективни намени во областа на земјоделството, утврдени со точка 4 став 2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година, за периодот од 15 јули до 31 декември 1989 година, народните банки ја пресметуваат и наплатуваат каматата по каматната стапка во височина на една третина од есконтната стапка, почнувајќи од состојбата на кредитот на ден 15 јули 1989 година.“

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Одредбата на став 2 од оваа точка не се применува на кредитите по кои корисниците на кредитите ја договориле и до 14 ноември 1989 година ја платиле каматата по диференцирани каматни стапки.“

По кредитите од став 2 на оваа точка по кои народните банки, за периодот по 15 јули 1989 година наплатиле каматата по есконтна стапка, а разликата помеѓу каматата пресметана по есконтната стапка и каматата пресметана по диференцираните каматни стапки во смисла на член 8 став 1 од Законот за привремените мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намените во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/89), ја уплатиле на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, народните банки, износот на разликата помеѓу каматата пресметана по диференцираните каматни стапки и каматата пресметана по каматната стапка во височина на една третина од есконтната стапка ќе им го вратат на банките заради враќање на корисниците на кредитите и тоа најдоцна во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 128
22 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1227.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија изнесува 44,5% месечно.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за есконтната стапка на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/89).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 129
28 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1228.

Врз основа на член 14 точка 2, во врска со член 10 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82) Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на Македонија, Заедницата за здравство на Словенија, Републичката самоуправни интересна заедница на здравствената заштита Белград – Србија, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина, Самоуправната интересна заедница на здравствената заштита и здравственото осигурување на САП Косово, Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на самостојните заштити, угостители и певозници на Хрватска, Републичката самоуправни интересна заедница на здравствената заштита и на здравственото осигурување на работниците и земјоделците на Црна Гора и Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО НА КОЈА И ПРИПАГА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 1

Во Самоуправната спогодба за начинот и постапката на користење на здравствена заштита надвор од подрачје-

то на самоуправната интересна заедница на здравствено-осигурување и на здравството на која и припаѓа осигуреникот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/84) во член 2 по зборовите: „усовршување” запишката и зборовите: „користење годишен одмор, службено патување” се бришат.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Член 2а

Учесниците во Спогодбата се согласни, брачниот другар на воениот осигуреник кој има право на здравствено осигурување по некој друг основ, да може да се определи, здравствената заштита да ја користи во воена здравствена установа, во смисла на законските прописи за здравственото осигурување на воените осигуреници.

Трошоците за дадените здравствени услуги, во врска со остварувањето на здравствената заштита, во смисла на став 1 од овој член, ги поднесува заедницата за здравствена заштита на која брачниот другар на воениот осигуреник му припаѓа како осигуреник, со тоа што разликата во цената паѓа на товар на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, не се однесуваат на здравствените услуги што се остваруваат во примарната здравствена заштита во непосредните односи на сло-бодната размена на трудот.”.

Член 3

Во член 3 ст. 2, 3 и 4 се бришат.

Член 4

По член 3 се додаваат чл. 3а, 3б, 3в и 3г, кои гласат:

„Член 3а

Ако е во прашање давање здравствена заштита во итни случаи, организацијата – доверител ќе даде здравствени услуги и без документите од член 3 на оваа спогодба, со тоа што дополнително ќе ги прибави соодветните документи од заедницата – должник.

Под итни случаи се подразбира давање медицинска помош што е неопходна за да се одстрани непосредната опасност по животот и здравјето на осигуреникот.

Кога организацијата – доверител ќе го прими на стационарно лекување осигуреното лице од став 1 на овој член, должна е, во рок од осум дена од денот на неговиот прием на стационарно лекување, да ја извести заедницата на должникот на која осигуреното лице и припаѓа, за датумот на неговиот прием на лекување, за дијагнозата и предвиденото траење на стационарното лекување.

Ако заедницата – должник, по приемот на известувањето од став 3 на овој член, не е согласна со натамошниот ток на стационарното лекување на осигуреното лице, приемот како итен случај, се обврзува да го преземе, да му обезбеди континуирано продолжување на стационарно лекување и да ѝ ги надомести на организацијата – доверител сите трошоци на лекувањето до моментот на преземањето на осигуреникот.

Член 3б

Осигуреното лице кое е упатено на преглед, испитување, лекување и медицинска рехабилитација во амбулантно-поликлинички услови, покрај документите од член 3 на оваа спогодба треба да има и упат од здравствената организација, од подрачјето на заедницата на која, како осигурено лице, и припаѓа, односно од здравствената организација од подрачјето на заедницата на која има живеалиште или привремено престојувалиште.

Член 3в

Осигуреното лице кое е упатено на стационарно лекување или рехабилитација во стационарни услови, покрај документите од член 3 на оваа спогодба треба да има и упат од здравствената организација, односно од органот на заедницата во смисла на член 2 од оваа спогодба.

Член 3г

Здравствените услуги кај лекар од општа медицина, како и стоматолошките услуги, осигуреното лице може да ги користи надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедница на која и припаѓа, само врз основа на важечка здравствена книшка, а за уживателите на пензии, и врз основа на доказ за примената пензија, како и врз основа на други документи со кои се докажува својството на осигуреното лице и припадноста на определена заедница – должник.”.

Член 5

Член 4 се менува и гласи:

„Учесниците во Спогодбата се согласни, во случај на траење на привремена неспособност за работа подлога од 15 дена, оценка за работната способност на осигуреникот – работник да дава надлежниот орган (овластен лекар, односно лекарска комисија) на заедницата на подрачјето на кое осигуреникот – работник привремено работи, односно има живеалиште, и тоа, само ако таква оценка се побара, и се издаде потребно овластување од надлежниот орган за оценка на работната способност од подрачјето на заедницата на која работникот има статус на осигуреник.

Надлежниот орган за оценка на работната способност од став 1 на овој член, ќе му достави на надлежниот орган за оценка на работната способност на заедницата на која осигуреникот и припаѓа, извештај за својата оценка, а ќе изврши и други дејствија што ќе ги побара органот за оценка на работната способност на заедницата на која осигуреникот – работник и припаѓа.”.

Член 6

Во член 5 зборовите: „сметка со спецификација” се заменуваат со зборовите: „отпусна листа и сметка со полн назив на видот на здравствената услуга и со шифрата на болеста”.

Член 7

Во член 6 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Цените за дадените здравствени услуги на осигурениците, во случајот од член 2 на оваа самоуправна спогодба, не можат да бидат поголеми од цените што важат за осигурениците – членови на заедницата, на чие што подрачје се наоѓа организацијата – доверител”.

Член 8

По член 10 се додава член 10а, кој гласи:

„Член 10а

Заради следење на примената на оваа самоуправна спогодба во Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија ќе се подготви еднаш годишно информација за нејзиното спроведување, што ќе ја разгледува Советот на Сојузот на заедниците и самоуправните органи на учесниците во оваа самоуправна спогодба.”.

Член 9

Оваа самоуправна спогодба се смета како склучена кога ќе ја прифатат и потпишат сите учесници.

Член 10

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

17 ноември 1989 година
Белград

За Самоуправната интересна заедница на здравствената заштита на Босна и Херцеговина,
Мирко Граховац, с. р.

За Републиката, СИЗ за здравствена заштита на Македонија,
Дмитар Стојков, с. р.

За Здравствената заедница на Словенија
м-р пх **Хенрик Пушник**, с. р.

За Републиката самоуправна интересна
заедница на здравствената заштита, Белград
– Србија

Прим. д-р **Милав Читаковиќ**, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за
здравство на Војводина,
д-р **Марија Хромиш**, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на
здравствената заштита и на здравственото
осигурување на САП Косово
д-р **Војслав Поповиќ**, с. р.

За Сојузот на самоуправната интересна
заедница за здравство и за здравствено
осигурување на Хрватска,
Вељко Томашевиќ, с. р.

За Сојузот на самоуправните интересни
заедници за здравство и здравствено
осигурување на Хрватска,
Вељко Томашевиќ, с. р.

За самоуправната интересна заедница на
здравственото осигурување и на
здравството на самостојните занаетчи,
угостители и превозници на Хрватска,
Ѓуро Орловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на
здравствената заштита и на здравственото
осигурување на работниците и земјоделците
на Црна Гора,
Томаш Бурниќ, с. р.

За Заедницата на социјалното осигурување
на воените осигуреници,
д-р **Никола Бијуковиќ**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на предметите, количините и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/89 се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧИНИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

По точка 13 доаѓа по грешка испуштената точка 14 која гласи: „14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на предметите, количината и вредноста на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89)“.

Досегашната точка 14 станува точка 15.

Од „Службен лист на СФРЈ“, Белград, 1 декември 1989 година.

СОДРЖИНА

Страна

1226. Одлука за дополние на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија — — — — —	1977
1227. Одлука за есконтната стапка на Народната банка на Југославија — — — — —	1977
1228. Самоуправна спогодба за измени и дополне- нија на Самоуправната спогодба за начинот и постапката на користење на здравствена за- штита надвор од подрачјето на самоуправна- та интересна заедница на здравственото осигурување и на здравството на која и припаѓа осигуреникот — — — — —	1978
Исправка на Одлуката за утврдување на предмети- те, количините и вредностите на предметите на кои при увозот се применуваат царински по- властици — — — — —	1979

